

**УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ ВО СКОПЈЕ ОБЈАВУВА  
СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ  
ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА**

**I**

Согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен на 13.6.2018, во дневниот весник *Нова Македонија*, на Факултетот за драмски уметности во Скопје, во учебната 2018/2019 година, во **вториот уписен рок** има слободни места за следниов број студенти:

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
<b>ФАКУЛТЕТИ</b>			
<b>Факултет за драмски уметности</b>	<b>62</b>	<b>2/4</b>	<b>2000/2700</b>
театарски (сценскоизведувачки) студии	18	2	2000
- актерска игра	9		
- театарска режија	2		
- драматургија	3		
- театрологија	4		
филмски (аудиовизуелни) студии	10	2	2000
- филмска и ТВ режија	4		
- филмско и ТВ сценарио	3		
- монтажата како аудиовизуелно естетско поимање	3		
студии по продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности	5	2	2000
- продукција	5		
театарски (сценскоизведувачки) студии	16	4	2700
- актерска игра	10		
- драматургија	3		
- театрологија	3		
филмски (аудиовизуелни) студии	8	4	2700
- филмска и ТВ режија	3		
- филмско и ТВ сценарио	3		
- монтажата како аудиовизуелно естетско поимање	2		
студии по продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности	3	4	2700
- продукција	3		

**II. Право на конкурирање**

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

**III. Документи за пријавување и запишување**

**Пред пријавувањето** во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на соодветниот факултет односно научен институт.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk));
- оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;

- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)

#### **IV. Рокови за пријавување и запишување**

	<b>Втор рок</b>
Пријавување на кандидатите	08-22 февруари 2019
Запишување на кандидатите	25 и 28 февруари 2019

#### **ЗАБЕЛЕШКИ:**

- **Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.**
- **Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми.**

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>